

# Службен гласник на Општина Струмица

Број 8

Четврток, 21 март .2013 год.

[www.strumica.gov.mk](http://www.strumica.gov.mk)



## С о д р ж и н а

### Општинска изборна комисија- Струмица Р.Б.

	Стр.	Р.Б	Стр.
186. Решение за исправка на Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1731 .....	1	190. Решение за исправка на Решението за изменување и дополнување на решението формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1767 .....	3
187. Решение за изменување и дополнување на решението формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1733 .....	2	191. Решение за изменување и дополнување на решението формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1772 .....	3
188. Решение за изменување и дополнување на решението формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1735 .....	2	192. Решение за изменување и дополнување на решението формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1835 .....	4
189. Решение за изменување и дополнување на решението формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1763 .....	2	193. Решение за изменување и дополнување на решението формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1836 .....	4

#### 186.

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 20.03.2013 година, во состав претседател Васил Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и Елена Давчева, донесе

#### Решение

#### за исправка на Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1731

Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1731 („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/13) во ставот 7 точка 4 наместо „НАБИ ИСИНОВ од Струмица предложен/а од политичката партија, треба

да стои „КУРТ НААБИ од Струмица предложен/а од политичката партија.

Оваа Решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во Службен гласник на општина Струмица, огласната табла на општината и седиштето на ОИК.

Бр. 11-42/2                      ОИК -Струмица  
20.03.2013 год.              Претседател,  
С т р у м и ц а              Васил Крстев с.р.

.....  
**187.**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 20.03.2013 година, во состав Претседател Васил Крстев, и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и Елена Давчева, донесе :

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА**  
**РЕШЕНИЕТО ЗА ФОРМИРАЊЕ НА**  
**ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО**  
**МЕСТО БРОЈ 1733**

На местото на членот на избирачкиот одбор Мелев Александар на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор поради предлог на политичка партија се именува лицето: Вера Протогерова од Струмица, именуван/а од политичка партија

Оваа Решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“, огласната табла на Општина Струмица и пред седиштето на ОИК - Струмица.

Бр. 11-40/2                      ОИК -Струмица  
20.03.2013 год.              Претседател,  
С т р у м и ц а              Васил Крстев с.р.

.....

**188.**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 20.03.2013 година, во состав Претседател Васил Крстев, и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и Елена Давчева, донесе :

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА**  
**РЕШЕНИЕТО ЗА ФОРМИРАЊЕ НА**  
**ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО**  
**МЕСТО БРОЈ 1735**

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор Кире Кончалиев на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор поради предлог на политичка партија се именува лицето: Софче Јанкова од Струмица, именуван/а од политичка партија.

Оваа Решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“, огласната табла на Општина Струмица и пред седиштето на ОИК - Струмица.

Бр. 11-42/2                      ОИК -Струмица  
20.03.2013 год.              Претседател,  
С т р у м и ц а              Васил Крстев с.р.

.....

**189.**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 20.03.2013 година, во состав Претседател Васил Крстев, и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и Елена Давчева, донесе :

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА**  
**РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА**  
**ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО**  
**МЕСТО БРОЈ 1763**

На местото на членот на избирачкиот одбор Славе Стојанов на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор поради

предлог на политичка партија се именува лицето: Ило Танев од Баница, именуван од политичка партија.

Оваа Решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“, огласната табла на Општина Струмица и пред седиштето на ОИК - Струмица.

Бр. 11-70/3 ОИК -Струмица  
20.03.2013 год. Претседател,  
Струмица Васил Крстев с.р.

#### 190.

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 20.03.2013 година, во состав претседател Васил Крстев, членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и Елена Давчева, донесе

#### Решение

**за исправка на Решението за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1767**

Во Решението за изменување и дополнување на Решение за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1767 („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/13) во ставот 1 наместо: „Игор Јанев од с. Рич , предложен од политичката партија .“ треба да стои „Игор Стојанов од с. Рич , предложен од политичката партија .“

Оваа Решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“, огласната табла на Општина Струмица и пред седиштето на ОИК - Струмица.

Бр. 11-42/2 ОИК -Струмица  
20.03.2013 год. Претседател,  
Струмица Васил Крстев с.р.

#### 191.

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 20.03.2013 година, во состав Претседател Васил Крстев, и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и Елена Давчева, донесе :

#### **РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1772**

На местото на членот на избирачкиот одбор Славица Иванова на која и престанал мандатот во избирачкиот одбор поради предлог на политичка партија се именува лицето: Мите Митев од Просениково , именуван од политичка партија.

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор Драги Плифров на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор поради предлог на политичка партија се именува лицето: Игор Дончев од Просениково, именуван од политичка партија

Оваа Решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“, огласната табла на Општина Струмица и пред седиштето на ОИК - Струмица.

Бр. 11-79/2 ОИК -Струмица  
20.03.2013 год. Претседател,  
Струмица Васил Крстев с.р.

#### 192.

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 20.03.2013 година, во состав Претседател Васил Крстев, и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и Елена Давчева, донесе :

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА  
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО  
МЕСТО БРОЈ 1835**

На местото на членот на избирачкиот одбор Тони Ристов на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор поради предлог на политичка партија се именува лицето: Госпавка Тасева од Раборци, именуван од политичка партија.

Оваа Решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“, огласната табла на Општина Струмица и пред седиштето на ОИК - Струмица.

Бр. 11-90/2                                ОИК -Струмица  
20.03.2013 год.                        Претседател,  
Струмица                                Васил Крстев с.р.

**193.**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија Струмица, на

2. Копија од Решенијата на Општинската изборна комисија со депонирани потписи се доставуваат до Државната изборна комисија.

3. Против овие Решенија, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраните/именуваните лица имаат право да поднесат Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија – Струмица, само поради здравствени или семејни причини во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето, со приложување на соодветна документација.

Доставувањето на Изјавите преку пошта не е дозволено.

4. По изјавите за неприфаќање на изборот, врз основа на приложената

седницата одржана на ден 20.03.2013 година, во состав Претседател Васил Крстев, и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и Елена Давчева, донесе :

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА  
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО  
МЕСТО БРОЈ 1836**

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор Блажо Стојанов на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор поради предлог на политичка партија се именува лицето: Митко Мицев од Свидовица, именуван од политичка партија.

Оваа Решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“, огласната табла на Општина Струмица и пред седиштето на ОИК - Струмица.

Бр. 11-96/2                                ОИК -Струмица  
20.03.2013 год.                        Претседател,  
Струмица                                Васил Крстев с.р.

документација одлучува Општинската изборна комисија.

Решенијата на Општинската изборна комисија се конечни.

5. Овие Решенија влегуваат во сила со денот на донесувањето, а се објавуваат во „Службен гласник на Општина Струмица“.

Општинска изборна комисија Струмица  
Претседател,  
Васил Крстев с.р.

Членови:

Кирчо Батев с.р.

Надица Калинова с.р.

Елена Давчева с.р.

Сузана Терезиќ Трендова с.р